

ДРЖАВНА МАТУРА / УЧИЛИШНА МАТУРА 2018-2019 год.

Државната матура во гимназиското образование освен тоа што е во функција на завршен дел на средното образование, има за цел да послужи и за селекција на кандидатите при влез во високото образование.

Државната матура во гимназиското образование се состои од: **задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.**

1. Задолжителниот дел се состои од еден наставен предмет и тоа: македонски јазик и литература - **проверувањето и оценувањето** на знаењата за овој предмет се врши екстерно.

2. Изборниот дел се состои од три наставни предмети. Како прв изборен наставен предмет ученикот избира: математика или странски јазик (англиски, француски, германски). Останатите два изборни предмети ученикот ги избира од понудена листа на наставни предмети (листа 1)

Проверувањето и оценувањето на знаењата, умењата и способностите на учениците за првиот и вториот изборен предмет се врши **екстерно**. Проверувањето на знаењата и способностите на учениците за третиот изборен предмет се врши **интерно** (од страна на училишни предметни комисии).

Забелешка: Кандидатот, покрај трите наставни предмети, може да избере да полага и уште најмногу други два наставни предмети од листата на предмети за изборниот дел и проверувањето и оценувањето за овие предмети се врши интерно (од страна на училишни предметни комисии).

3. Проектната задача е проучување на проблем кој ученикот го избира од некој (некои) од наставните предмети или пошироко од образовните области. **Проверувањето** на знаењата, умењата и способностите на учениците за изготвување и презентирање на **проектната задача** се врши **интерно**(од страна на училишни предметни комисии).

Рокови за Државна матура

За полагање на државна матура / училишна матура во јунскиот испитен рок кандидатот се пријавува со поднесување на пријава во училиштето каде што е запишан, **најдоцна до 31 декември 2018 г.** Во пријавата покрај личните податоци ги запишува и предметите што ќе ги полага на екстерно и интерно ниво (од задолжителниот и изборниот дел) и темата за проектната задача.

1) Роковите за проектна задача се:

- **најдоцна до крајот на ноември 2018 год.** кандидатот избира тема за проектна задача во консултации со предметниот професор – ментор.

- **најдоцна до крајот на февруари 2019 год.** кандидатот предава три примероци од пишаниот дел и еден примерок од изработениот продукт/творба од подготвената проектна задача до предметниот професор – ментор.

- презентацијата и одбраната на проектната задача ќе се реализира во периодот од 13 март 2019 г. до 24 април 2019 г. според подготвен распоред по предмети од страна на Училишната матурска комисија

2. Роковите за екстерните и интерните испити според Календарот за организација на учебната 2018/19 год. изработен од страна МОН се:

- странски јазици (англиски, германски и француски ј.) на 1 јуни 2019 г. со почеток во 10 ч.
- македонски јазик и литература на 8 јуни 2019 г. со почеток во 10 ч
- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 11 јуни 2019 г. со почеток во 10 ч
- математика на 13 јуни 2019 г. со почеток во 10 ч

Интерните испити од изборниот дел на државната матура ќе се спроведат во периодот од 17 јуни до 28 јуни 2019 г. во термини утврдени од Училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисији.

Доколку некој од учениците не положил дел или сите испити од државната матура во јунскиот испитен рок, се организира **втор испитен рок во август** со следните термини:

- странски јазици (англиски, германски и француски) на 12 август 2019 г. со почеток во 10 ч.
- македонски јазик и литература на 13 август 2019 г. со почеток во 10 ч
- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 14 август 2019 г. со почеток во 10 ч
- математика на 15 август 2019 г. со почеток во 10 ч

Интерните испити од изборниот дел на државната матура ќе се спроведат во периодот од 19 август до 23 август 2019 г. во термини утврдени од Училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисији.

Училишната матура во гимназиското образование е наменета за учениците кои не се определиле за државна матура. Нејзината улога е сертификатна

Училишната матура се состои од: задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.

1. Задолжителниот дел се состои од еден наставен предмет и тоа: македонски јазик и литература

2. Изборниот дел се состои од еден општообразовен наставен предмет, кој ученикот го избира од понудена листа на наставни предмети (**листа 2**).

3. Проектната задача е проучување на проблем кој ученикот го избира од некој (некои) од наставните предмети или пошироко од образовните области.

Проверувањето на знаењата, умеенјата и способностите на учениците и оценувањето за сите наставни предмети од **задолжителниот и изборниот дел**, како и **проектната задача** во рамките на училишната матура, се врши **интерно** (од страна на училишни предметни комисији).

Роковите за проектна задача се исти од државната матура.

Роковите за полагање на задолжителниот и изборниот дел се:

- македонски јазик и литература на 12 јуни 2019 г. со почеток во 9 ч. и 16 август 2019 г. со почеток во 9 ч. (доколку кандидатот не го положи испитот во јунскиот испитен рок)
- изборниот предмет во периодот од 17 јуни до 28 јуни 2019 г. исто со термините за државна матура или од 19 август до 23 август 2019 г.

1. **ЛИСТА на наставни предмети за изборниот дел
на државната матура во гимназиско
образование**

1. МАТЕМАТИКА
2. СТРАНСКИ ЈАЗИК
(англиски, француски, германски и руски)
3. ФИЗИКА
4. ХЕМИЈА
5. БИОЛОГИЈА
6. ИСТОРИЈА
7. ФИЛОЗОФИЈА
8. ГЕОГРАФИЈА*
9. КЛАСИЧНИ ЈАЗИЦИ*
10. ЛИКОВНА УМЕТНОСТ*
11. МУЗИЧКА УМЕТНОСТ*
12. СОЦИОЛОГИЈА*
13. ИНФОРМАТИКА¹ *
14. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА*
за учениците што наставата ја следат
на албански или на турски јазик

¹ Се подразбира наставниот предмет информатика со информатичка технологија (2+2 часа).

* Предметите од реден број 8 до 14 може да се изберат само на интерно ниво.

2.

**ЛИСТА на наставни предмети за изборниот дел
на училишната мапура во гимназиско
образование**

1. МАТЕМАТИКА
2. СТРАНКИ ЈАЗИК
(англиски, француски, германски и руски)
3. ФИЗИКА
4. ХЕМИЈА
5. БИОЛОГИЈА
6. ИСТОРИЈА
7. ГЕОГРАФИЈА
8. КЛАСИЧНИ ЈАЗИЦИ
9. ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
10. МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
11. ФИЛОЗОФИЈА
12. СОЦИОЛОГИЈА
13. ИНФОРМАТИКА²
14. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
за учениците што наставата ја следат
на албански или на турски јазик

² Се подразбира наставниот предмет *информатика со информатичка технологија* (2+2 часа).
